

"Ние не можеме да имаме заедничка прослава со Бугарите за нашите македонски борци, зашто ги знаеме тенденцијата и аспирациите на Бугарија. Бугарите јавно декларираат дека сè што е македонско е бугарско.

Што се однесува до тезата на Каракачанов за ревизија на историските учебници со намера да се докаже дека Бугарите дошле во Македонија како ослободители, а не окупатори, таа нема никаква логика. Податокот дека корпусот, кој беше во Македонија, се нарекувал окупационен корпус, го докажува фактот дека тие биле окупатори. Тоа го кажува и самата Бугарија, а не ние Македонците", потенцира Ѓорѓи Христов.



ИМА ПРОМЕНА ВО ОДНОСОТ НА БУГАРСКИТЕ ВЛАСТИ КОН МАКЕДОНЦИТЕ, НО ТАА ПРОМЕНА НАМЕСТО КОН ПОДОБРО ОДИ КОН ПОЛОШО, ЃОРЃИ ХРИСТОВ



Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

ИСТОРИСКИТЕ ФШОВИНИСТИЧ

Притисоци и закани кон сè што е македонско во Бугарија. Обид да се протурка идејата дека во оваа наша соседна земја нема македонско малцинство. Откако Бугарите не успеаја да ги убедат "западните сили" да не дозволат регистрација на македонската партија ОМО "Илинден" Пирин, а таква одредба смислено внесоа и во својот Устав - нема партија по етничка основа, неодамна се нафрлија на весникот "Народна волја", за кој, пак, постои можност во Уставот т.е. тој дозволува слобода на печатот.

Бугарите побараа укинување на "Народна волја", со образложение дека наводно станувало збор за сепаратистички весник, чија цел е отцепување на Пиринска Македонија од Бугарија. И покрај секојдневните провокации нашинците во Бугарија не запираат во својата намера да докажат дека се Македонци, а како што велат и самите - заканите ги прават уште посилен.

За заканите, за состојбата во која, по

влегувањето на Бугарија во ЕУ, се наоѓаат Македонците, како и за развојниот пат на "Народна волја", разговаравме со главниот и одговорен уредник, господин Ѓорѓи Христов.

СЛОБОДЕН ПЕЧАТ

Од основањето до денес "Народна волја" им е трн в очи на бугарските шовинисти. Весникот бил формиран од група македонски патриоти, кои се собрале во Сиднеј, Австралија, во 1980 година. Тие одлучиле главен уредник да биде Александар Христов, брат на сегашниот уредник Ѓорѓи Христов. Весникот им го намениле на Македонците кои живеат во Пиринскиот дел на Македонија, во Бугарија, но и во цел свет. Една година весникот таму се печател и излегувал. Во 1981 година Александар заминал за Лондон, каде што се сели и седиштето на Редакцијата, а во април 1992 година, Ѓорѓи Христов бил ангажи-

ран за главен и одговорен уредник. Тогаш, во Благоевград изглегол и првиот број на "Народна волја".

"Основната идеја на весникот - вели Ѓорѓи Христов - беше и сè уште е да се фокусира на сè она што се случува на Земјината топка, но исклучително на малцинствата и на Македонците во Бугарија. Во него секој има право да го каже своето мислење, своите национални чувства, политички и религиозни видовиња. Во Благоевград имаме тим од патриоти, луѓе со голем ентузијазам, ги набљудуваме сите процеси кои се случуваат во Бугарија, како и односот на Бугарите кон нас Македонците".

За тоа со какви притисоци се соочувал весникот, Христов вели:

"По излегувањето на првиот број на 'Народна волја' во Благоевград, бугарските весници му пишаа на брат ми Александар, потенцирајќи: 'Нека Христов знае дека во Бугарија има брат Ѓорѓи, кој ќе има проблеми со весникот'. Бугарските весници почнаа да пишуваат

АВА СЕ УШТЕ ЖИВЕЕ ВО МИНАТОТО

дека весникот е антидржавен, антибугарски, антинароден и му лепеа разни етикети кои не му одговараа. За него се водеше антикампања и на бугарската телевизија. Тогаш решив да им се спротивставам. Напишав една иронична благодарност за таа кампања. Оттогаш бугарските весници не напишаа ниту збор, ниту добро, ниту лошо. Во тоа време во Благоевград се одржа и средба на бугарските новинари со окружниот обвинител, Иван Петров. Тие го прашаа зошто не ги уапси оние кои работат во весникот 'Народна волја'. Окружниот обвинител Петров им рече: 'Ние не можеме да го забраниме весникот зашто тој е уставен, односно нашиот Устав дава право на слободен печат. Се вложија напори од наша страна и весникот продолжи да егзистира. Оттогаш немаше никакви напади, сè до неодамна кога двајца т.н. бугарски историчари, Ѓорѓи Марков и Божидар Димитров, и лидерот на ВМРО-БНД, Красимир Каракачанов побараа тој да биде забранет. Всушност, во бугарскиот весник 'Новинар' тие напишаа дека весникот наводно пропагирал бугарската армија да се протера од Пиринскиот дел на Македонија, а исто така, и бугарските власти. Сите тие публикации не се точни, бидејќи весникот од првиот број на излегувањето до денес не објавил такво нешто'.

За ваквите тврдења Христов е со став дека станува збор за невинности.

За наводните тврдења дека "Народна волја" има цел да ја отцепи Пиринска Македонија од Бугарија, ставот на Христов е дека станува збор за невинности.

"Тоа е голема лага, чија цел е да згасне весникот, бидејќи тие како бугарски историчари немаат сила и докази да му се спротивстават на тоа што 'Народна волја' го пишува за фалсификатите кои ги прави бугарската пропаганда, а се во насока на тоа дека не постојат македонска нација, народ, култура и историја и затоа за нив е најдобро весникот да се забрани. Сметам дека нема да успеат во намерите, бидејќи бугарскиот Устав е категоричен: се дава право на слободен печат. Ќе останат само празни зборови. Тие тоа го направија затоа што видоа дека не ни можат ништо во однос на партијата, па тргнаа во офанзива против весникот за да го ликвидираат'.

финансиската глоба, сепак таа не ја врати регистрацијата. Казната не се состои само во тоа финансиски да се плати отштетата, туку и да се дозволи регистрација на нашата партија", вели Христов.

Бугарија на чуден начин влезе во ЕУ, односно беше протуркана на мала врата, а денес не ги почитува европските препораки. Дали овој наш сосед ќе биде казнет за ваквата своја политика?

"И Бугарија и Романија влегоа во ЕУ за Европа да биде поблиску до Балканот. Но, сега мислат дека направиле грешка што ја примиле Бугарија. Не знам дали можат да ја исклучат, но сигурно Бугарија ќе плаќа казни поени ако не ги исполни предвидените форми", вели Христов.

По хајката која бугарската полиција ја водеше против членовите на ОМО "Илинден" Пирин, повикувајќи ги во полициските станици за да се откажат од партијата, Христов објаснува дека партиски активисти ги посетиле овие членови, кои подоцна потпишале декларација за тоа дека биле притиснати да се откажат од партијата. Декларацијата ја доставиле до надлежните европски институции. Сега очекуваат да има ефект од нивниот ангажман и поддршка за партијата. Во јуни ја очекуваат и разврската на ситуацијата, односно според нив тогаш во Бугарија повторно ќе дојдат европски претставници за да ја ис-

АКТИ ГИ ПОБЕДУВААТ КИТЕ АЛУЗИИ

"Тоа е една голема лага, чија цел е весникот да згасне, бидејќи овие 'бугарски историчари' немаат сила и докази да му се спротивстават на тоа што 'Народна волја' го пишува за фалсификатите, кои ги прави бугарската пропаганда, а се во насока на тоа дека не постојат македонска нација, народ, култура и историја и затоа за нив е најдобро весникот да се забрани. Сметам дека нема да успеат во намерите, бидејќи бугарскиот Устав е категоричен: се дава право на слободен печат. Од сè ова ќе останат само празни зборови. Тие тоа го направија затоа што видоа дека не ни можат ништо во однос на партијата, па тргнаа во офанзива против весникот за да го ликвидираат. Гледајќи ги ваквите лаги, бев принуден да ѝ се обратам на јавноста, при што потенцирав дека овие тројца ги манипулираат Бугарија и светот. Но, Бугарија, која е членка на ЕУ, не смее да дозволи нејзините граѓани вака да се однесуваат. Моето обраќање им го испратив на си-

те амбасади во Софија, и до надлежните органи, но никој не го коментира'.

ОД ЛОШО КОН ПОЛОШО

Од 1 јануари годинава Бугарија е нова членка на ЕУ, но продолжува по старо кога е во прашање македонското малцинство, кое живее на нејзина територија, а таму се нашло не по сопствена волја. Всушност, неговата судбина ја одреди Букурешкиот договор, кога Пиринскиот дел на Македонија ѝ припадна на оваа источна соседна земја.

"Има промена во односот на Бугарите кон Македонците, но наместо кон подобро, сè оди кон полошо. Како членка на ЕУ, Бугарија треба да има поинакви ставови за малцинствата, особено за Македонците. И покрај тоа што Бугарија беше осудена од Европскиот суд за човекови права поради нерегистрацијата на ОМО 'Илинден' Пирин, а ја плати и

питаат состојбата со македонското малцинство.

Христов го објаснува и неодамнешниот инцидент кога бугарските власти не им дозволија на Македонците да го посетат гробот на Јане Сандански и да ја одбележат 92-годишнината од неговата смрт, за што ОМО "Илинден" Пирин првично добила одобрение од градоначалникот на Сандански, Андон Тотев, а потоа регионалниот управник на Благоевград, Владимир Димитров, го поништил со објаснување дека "одлуката на градоначалникот е незаконски административен акт, зашто таа организација не е регистрирана во согласност со Уставот и со законите на Бугарија, како и тоа дека според законот за митинзи и манифестации, таа нема право да бара такво нешто од градоначалникот". Според него, собирот бил протолкуван како опасност за јавниот ред.

Македонците ги почитуваат бугарските закони, и освен песните и ората, кои ги предвидоа за денот кога сакаа да ја одбележат годишнината од загинавањето на пиринскиот цар, не планираа никакви инциденти. Всушност, тоа не е во нивната крв. Но, поради ваквата одлука членовите на ОМО "Илинден" Пи-

рин, како и илјадници други почитувачи на ликот и на делото на Јане Сандански, наместо на гробот на овој револуционер, чествувањето го одржаа во Мелник на неговиот споменик.

За случувањата на овој ден Христов вели: "Бевме опкружени со многу бугарски полицајци. Тие не нè провоцираа, но дел од нив им правеа проблеми на возачите на автобусите. По положувањето на венецот на споменикот на пиринскиот цар, на педесет метри од него, развиевме македонско оро".

"ДОБРОНАМЕРНИ" ИДЕИ

За разлика од Македонците на кои не им беше дозволено да го посетат гробот на Сандански, таква "чест" имаше македонскиот заменик-министер за надворешни работи, Зоран Петров, кој заедно со бугарскиот колега ја исполни својата "задача" Македонија да му оддаде почит на великанот на македонската историја. Овој негов потег предизвика негодувања кај македонската јавност, не само во Бугарија, туку и во Македонија. Ако се имаат предвид неодамнешните барања на Каракачанов за ревизија на македонската историја, во оној дел каде Бугарија била нарекувана агресор, потоа идејата за заедничка прослава на Илинден, па за заедничка историја со Бугарите... тогаш и посетата на Петров, па и прославата на денот на бугарската Армија во Македонија, на која присуствуваа видни македонски личности, беше протолкувана во негативна конотација.

"Ние не можеме да имаме заедничка прослава со Бугарите за нашите македонски борци, зашто ги гледаме тенденцијата и аспирациите на Бугарија. Бугарите јавно декларираат дека сè што е македонско е бугарско. Таквите изјави и декларации покажуваат дека треба да внимаваме и да не дозволиме такви заеднички чествувања. Што се однесува до тезата на Каракачанов за ревизија на историските учебници со намера да се докаже дека бугарите дошле во Македонија како ослободители, а не окупатори, таа нема никаква логика. Податокот дека корпусот кој беше во Ма-



СО ВИСТИНИТЕ ЗА МАКЕДОНИЈА И ЗА МАКЕДОНЦИТЕ "НАРОДНА ВОЛЈА" ПОСТОЈАНО ИМ Е ТРН В ОЧИ НА БУГАРСКИТЕ ФАЛСИФИКАТОРИ

кедонија се нарекувал окупационен корпус, го докажува фактот дека тие биле окупатори. Тоа го кажува и Бугарија, а не ние Македонците. Тоа е завршена работа, сè друго е манипулација. Ние не можеме да имаме доверба кон нивните желби. Своите намери тие јавно ги декларираат и се подготвени да направат сè за да ги остварат", потенцира Христов.

Неодамна Македонците во Бугарија реагираа и на смената на директорот на Македонскиот центар за култура во Софија, Стефан Влахов Мицов. Тамошното македонско малцинство беше задоволно од неговата работа во насока на афирмација на македонштината, а неодамна Мицов промовираше и книга за македонското национално малцинство во која отворено проговори за манипулациите со историјата, за проблемите на балканската историографија и за бугарската политика кон Македонија.

За тоа колку се задоволни од новата директорка, Христов коментира:

"Воопшто не сум се видел со неа. Со смената на Влахов, кој имаше позитивен однос кон Македонците, Македонија сама си направи штета, за државата и за нацијата".

Нашинците во Бугарија се задоволни од амбасадорот Абдурахман Алиџи, кој

за разлика од претходните македонски амбасадори се покажа во поинакво светло.

"Бевме вчудоневидени кога Македонија го постави Абдурахман Алиџи за македонски амбасадор во Бугарија. Се прашувавме како може Албанец да ги штити нашите македонски интереси. Но, амбасадарот добро си ја врши работата, дури и нè советува за некои работи".

Сега ОМО "Илинден" Пирин е членка на Европската слободна алијанса, во која се и "Виножито" и Партијата на зелените, па Македонците во Бугарија очекуваат светла иднина за партијата.

"Од ЕУ зависи какви чекори ќе преземе кон Бугарија зашто не ги почитува малцинствата, особено македонското. Ние сме подготвени и не подлегнуваме на секојдневните бугарски провокации. Напротив, како што се зголемуваат нивните притисоци, ние стануваме сè поактивни. Пропагандата која ја води Бугарија не одговара на политиката на XXI век. Тоа е политика од минатото. Во XXI век државите треба да имаат поинакви гледишта за соседите, а и треба да се совесни членки на Унијата. Бугарија е европска држава, која сè уште живее во минатото. Но, ние сме оптимисти, доаѓа денот на триумфот на нашата победа", заклучува Христов.

ИСПРАТИ СМС

КУПИ ГО ВИСТИНСКИОТ ПОДАРОК

1. На 075 14 14 42 испрати СМС со содржина*: POD 075XXXXXX каде што XXXXXX е бројот на твојата сакана личност.

2. Таа ќе добие анонимна порака со прашање - што би сакала да добие за подарок.

3. Почекај го нејзиниот одговор, а потоа „изненади“ ја со вистинскиот подарок!

СМС ПОДАРОК услугата чини 20 ДЕН. + 18% ДДВ

*со празно место, како во примерот

ИСПРАТИ СМС НА

075 14 14 42

20 ДЕН. + 18% ДДВ

СОНОВНИК

За толкување на твојот сон испрати СМС порака со следната содржина*: SON помн Толкувањето го добиваш веднаш.

*со празно место како во примерот